

Службен гласник

на општина Валандово

Број 7

27 април 2018 година, петок



www.valandovo.gov.mk

СОДРЖИНА

Совет на Општина Валандово:

1. **Решение** за објавување на Одлуката за давање на согласност за прекугранична соработка со градови од Р.Бугарија – Општина Кресна за заедничко аплицирање со проекти по инструментот за претпристапна помош – ИПА, INTERREG–ИПА Програма за прекугранична соработка, ССИ 2014ТС16I5CB006 за реализација на Проектот ЛЕД светлинска технологија за зелен град / LED light technology for green city Acronym LED Green City 2
2. **Одлука** за давање на согласност за прекугранична соработка со градови од Р.Бугарија–Општина Кресна за заедничко аплицирање со проекти по инструментот за претпристапна помош–ИПА, INTERREG–ИПА Програма за прекугранична соработка, ССИ 2014ТС16I5CB006 за реализација на Проектот ЛЕД светлинска технологија за зелен град /LED light technology for green city Acronym LED Green City 2
3. **Решение** за објавување на Одлуката за временско ограничување на располагање со Проектот „ЛЕД светлинска технологија за зелен град / LED light technology for green city Acronym LED Green City по завршување со неговата имплементација 3
4. **Одлука** за временско ограничување на располагање со Проектот „ЛЕД светлинска технологија за зелен град / LED light technology for green city Acronym LED Green City по завршување со неговата имплементација 3
5. **Решение** за објавување на Одлуката за соработка со градови од Р.Бугарија – Општина Кресна за заедничко аплицирање со проекти по инструментот за претпристапна помош – ИПА, INTERREG–ИПА Програма за прекугранична соработка, ССИ 2014ТС16I5CB006 за реализација на Проектот Културата како предност за одржлив развој на туризмот/ Culture as an asset for sustainable tourism development, Acronym CulTour 3
6. **Одлука** за давање на согласност за прекугранична соработка со градови од Р.Бугарија–Општина Кресна за заедничко аплицирање со проекти по инструментот за претпристапна помош–ИПА, INTERREG–ИПА Програма за прекугранична соработка, ССИ 2014ТС16I5CB006 за реализација на Проектот Културата како предност за одржлив развој на туризмот/ Culture as an asset for sustainable tourism development, Acronym CulTour 3
7. **Решение** за објавување на Одлуката за временско ограничување на располагање со Проектот Културата како предност за одржлив развој на туризмот/ Culture as an asset for sustainable tourism development, Acronym CulTour по завршување со неговата имплементација 4
8. **Одлука** за временско ограничување на располагање со Проектот Културата како предност за одржлив развој на туризмот/ Culture as an asset for sustainable tourism development, Acronym CulTour по завршување со неговата имплементација 4

- 9. Решение** за објавување на Одлука за давање согласност да се покрене постапка за експропријација на недвижен имот-дел од КП бр.3601 КО Валандово ГР заради реализација на јавен интерес-Реконструкција на дел од булевар на улица „Првوماјска“ во Валандово 4
- 10. Одлука** за давање согласност да се покрене постапка за експропријација на недвижен имот-дел од КП бр.3601 КО Валандово ГР заради реализација на јавен интерес-Реконструкција на дел од булевар на улица „Првوماјска“ во Валандово 5
- 11. Решение** за објавување на Одлуката за одобрување на средства за реализација на програмски активности на ФК „Победа“ Валандово 5
- 12. Одлука** за одобрување на средства за реализација на програмски активности на ФК „Победа“ Валандово 5
- 13. Решение** за објавување на Одлуката за финансиска поддршка за покривање на трошоци на 27-миот меѓународен фестивал пролетни веселби „ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ“ – Чалакли, Валандово 6
- 14. Одлука** за финансиска поддршка за покривање на трошоци на 27-миот меѓународен фестивал пролетни веселби „ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ“ – Чалакли, Валандово 6
- 15. Решение** за објавување на Одлуката за давање согласност за Годишниот план за вработување за 2018 година на Јавната општинска установа Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово 6
- 16. Одлука** за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2018 година на Јавната општинска установа Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово 7

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за давање на согласност за прекугранична соработка со градови во Р.Бугарија, за заедничко аплицирање со проекти по инструментот за претпристапна помош – ИПА, INTERREG–ИПА Програма за прекугранична соработка, ССИ 2014ТС1615СВ006

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање на согласност за прекугранична соработка со градови од Р.Бугарија – Општина Кресна за заедничко аплицирање со проекти по инструментот за претпристапна помош – ИПА, INTERREG–ИПА Програма за прекугра-

нична соработка, ССИ 2014ТС1615СВ006, што Советот на Општина Валандово ја донесе на десеттата редовна седница, одржана на ден 26.04.2018 година.

Бр.08-544/2
27.04.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 4, 6 и 31 од Законот за меѓуопштинска соработка („Сл.Весник на РМ“, бр.79/09), член 14 и член 62 од Законот за локална самоуправа („Сл.Весник на РМ“, бр.5/2002), член 12, член 45 и член 47 став 3 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на десеттата редовна седница одржана на ден 26.04.2018 година донесе

ОДЛУКА

за давање на согласност за прекугранична соработка со градови од Р.Бугарија, за заедничко аплицирање со проекти по инструментот за претпристапна помош INTERREG–ИПА Програма за прекугранична соработка, ССИ 2014ТС1615СВ006

Член 1

Со оваа Одлука, Советот на Општина Валандово ДАВА СОГЛАСНОСТ, Општина Валандово да воспостави прекугранична соработка со градови од Р.Бугарија – Општина Кресна за заедничко аплицирање со проекти по инструментот за претпристапна помош – ИПА, INTERREG – ИПА Програма за прекугранична соработка, ССИ 2014ТС1615СВ006

Член 2

Заедничкото аплицирање од член 1 од оваа Одлука ќе биде за реализација на Проектот ЛЕД светлинска технологија за зелен град / LED light technology for green city Acronym LED Green City.

Член 3

Се овластува Градоначалникот на Општина Валандово да ги превземе сите потребни активности за воспоставување на соработката и реализација на Проектот од член 2 од оваа Одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник“, на Општина Валандово.

Бр.08-70/2
26.04.2018 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за временско ограничување на располагање со Проектот „ЛЕД светлинска технологија за зелен град / LED light technology for green city Acronym LED Green City по завршување со неговата имплементација

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за временско ограничување на располагање со Проектот „ЛЕД светлинска технологија за зелен град / LED light technology for green city Acronym LED Green City по завршување со неговата имплементација, што Советот на Општина Валандово ја донесе на десеттата редовна седница, одржана на ден 26.04.2018 година.

Бр.08-544/3
27.04.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа (Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член 36 став 1 точка 15 и член 62, член 64 став 3 и член 68 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 5/02), член 15 став 1 точка 4, член 21 став 1 точка 43, член 45, член 47 став 1 и член 78 став 1 од Статутот на Општината Валандово, Советот на Општина Валандово, на десеттата редовна седница одржана на ден 26.04.2018 година донесе

ОДЛУКА

за временско ограничување на располагање со Проектот „ЛЕД светлинска технологија за зелен град / LED light technology for green city Acronym LED Green City по завршување со неговата имплементација

Член 1

Со оваа Одлука, временски се ограничува располагањето со реализираниот Проект „ЛЕД светлинска технологија за зелен град / LED light technology for green city Acronym LED Green City,, проект по инструментот за претпристапна помош – ИПА, INTERREG – ИПА Програма за прекугранична соработка, ССИ 2014ТС1615СВ006

Член 2

Општина Валандово, по завршувањето со имплементацијата на Проектот од член 1 од оваа Одлука, се обврзува дека најмалку во период од 5

години ќе го користи истиот за целите на проектот.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник,, на Општина Валандово.

Бр.08-70/3 Совет на Општина Валандово
26.04.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за давање на согласност за прекугранична соработка со градови од Р.Бугарија – Општина Кресна за заедничко аплицирање со проекти по инструментот за претпристапна помош – ИПА, INTERREG–ИПА Програма за прекугранична соработка, ССИ 2014ТС1615СВ006

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање на согласност за прекугранична соработка со градови од Р.Бугарија–Општина Кресна за заедничко аплицирање со проекти по инструментот за претпристапна помош – ИПА, INTERREG–ИПА Програма за прекугранична соработка, ССИ 2014ТС1615СВ006, што Советот на Општина Валандово ја донесе на десеттата редовна седница, одржана на ден 26.04.2018 година.

Бр.08-544/4
27.04.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 4, 6 и 31 од Законот за меѓуопштинска соработка („Сл.Весник на РМ,,бр.79/09), член 14 и член 62 од Законот за локална самоуправа(„Сл.Весник на РМ,,бр.5/2002), член 12, 45 и член 47 став 3 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на десеттата редовна седница одржана на ден 26.04.2018 година донесе

ОДЛУКА

за давање на согласност за прекугранична соработка со градови од Р.Бугарија – Општина Кресна за заедничко аплицирање со проекти по инструментот за претпристапна помош – ИПА, INTERREG–ИПА Програма за прекугранична соработка, ССИ 2014ТС1615СВ006

Член 1

Со оваа Одлука Советот на Општина Валандово ДАВА СОГЛАСНОСТ, Општина Валандово да воспостави прекугранична соработка со градови од Р.Бугарија – Општина Кресна за заедничко аплицирање со проекти по инструментот за претпристапна помош – ИПА, INTERREG – ИПА Програма за прекугранична соработка, ССИ 2014TC16I5CB006.

Член 2

Заедничкото аплицирање од член 1 од оваа Одлука ќе биде за реализација на Проектот Културата како предност за одржлив развој на туризмот/ Culture as an asset for sustainable tourism development, Acronym CulTour.

Член 3

Се овластува Градоначалникот на Општина Валандово да ги превземе сите потребни активности за реализација на Проектот од член 2 од оваа Одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-70/4 Совет на Општина Валандово
26.04.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за временско ограничување на располагање со Проектот Културата како предност за одржлив развој на туризмот/ Culture as an asset for sustainable tourism development, Acronym CulTour по завршување со неговата имплементација

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за временско ограничување на располагање со Проектот „Културата како предност за одржлив развој на туризмот/ Culture as an asset for sustainable tourism development“, Acronym CulTour по завршување со неговата имплементација, што Советот на Општина Валандово ја донесе на десеттата редовна седница, одржана на ден 26.04.2018 година.

Бр.08-544/5 Градоначалник
27.04.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 22 став 1 точка 4, член 36 став 1 точка 15 и член 62, член 64 став 3 и член 68 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 5/02),

член 15 став 1 точка 4, член 21 став 1 точка 43, член 45, член 47 став 1 и член 78 став 1 од Статутот на Општината Валандово, Советот на Општина Валандово, на десеттата редовна седница одржана на ден 26.04.2018 година донесе

ОДЛУКА

за временско ограничување на располагање со Проектот Културата како предност за одржлив развој на туризмот/ Culture as an asset for sustainable tourism development, Acronym CulTour по завршување со неговата имплементација

Член 1

Со оваа Одлука, временски се ограничува располагањето со реализираниот Проект „Културата како предност за одржлив развој на туризмот / Culture as an asset for sustainable tourism development, Acronym CulTour,, проект по инструментот за претпристапна помош – ИПА, INTERREG – ИПА Програма за прекугранична соработка, ССИ 2014TC16I5CB006

Член 2

Општина Валандово, по завршувањето со имплементацијата на Проектот од член 1 од оваа Одлука, се обврзува дека најмалку во период од 5 години ќе го користи истиот за целите на проектот.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-70/5 Совет на Општина Валандово
26.04.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за давање согласност да се покрене постапка за експропријација на недвижен имот-дел од КП бр.3601 КО Валандово ГР заради реализација на јавен интерес-Реконструкција на дел од булевар на улица “Првомајска” во Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање согласност да се покрене постапка за експропријација на недвижен имот-дел од КП бр.3601 КО Валандово ГР заради реализација на јавен интерес-Реконструкција на дел од булевар на улица “Првомајска” во Валандово, што Советот на Општина

Валандово ја донесе на десеттата редовна седница, одржана на ден 26.04.2018 година.

Бр.08-544/6 Градоначалник
27.04.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 26, став 1 точка 6 од Законот за експропријација („Сл.Весник на РМ“ бр. 95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 192/15, 23/16 и 178/16), член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 45, член 47 став 1 и член 78 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на десеттата редовна седница одржана на ден 26.04.2018 година, донесе

ОДЛУКА

за давање согласност да се покрене постапка за експропријација на недвижен имот-дел од КП бр.3601 КО Валандово ГР заради еализација на јавен интерес-Реконструкција на дел од булевар на улица “Првوماјска” во Валандово

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност да се покрене постапка за експропријација на земјиште во Валандово, заради реализација на јавен интерес-Реконструкција на дел од булевар на улица “Првوماјска” во Валандово.

Член 2

Недвижноста за која се покренува иницијатива за експропријација е:

Дел од КП бр.3601, во КО Валандово ГР мв.„Првوماјска“,
-катастарска култура-Г3-ГНЗ, површина 40м²,
право на недвижност-сосопственост;

Сосопственици на недвижноста од точка 1 на овој член се Зајкова Ели од Валандово и Зајкова Тереза од Валандово на по ½ идеален дел.

Член 3

Намената на земјиштето опишано во член 2 од оваа Одлука предвидена со урбанистички план е Е1-инфраструктура-улица

Член 4

Вредноста на недвижноста која е предмет на експропријација со оваа Одлука изнесува 1.150,00ден/м², согласно Извештајот за проценка број 0801-56 од 24.04.2018 година, изработен од овластен проценител МБ-Процес ДОО Гевгелија.

Согласно проценетата вредност од претходниот став, понудената цена на сосопствениците ќе изнесува 40м² x 1.150,00 = 46.000,00 денари, односно на секој од

сосопствениците се понудува надоместок за експроприраната недвижност од по 23.000,00 денари.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Валандово”.

Бр.08-70/6 Совет на Општина Валандово
26.04.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување на средства за реализација на програмски активности на ФК „Победа“ Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на средства за реализација на програмски активности на ФК „Победа“ Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на десетта редовна седница, одржана на ден 26.04.2018 година.

Бр.08-544/7 Градоначалник
27.04.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на десеттата редовна седница одржана на ден 26.04.2018 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување на средства за реализација на програмски активности на ФК „Победа“ Валандово

Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, се одобруваат средства во износ од 200.000,00 денари, на ФК „Победа“ Валандово за реализација на програмски активности за натпреварување во втората фудбалска лига-Исток во сезоната 2017/18 година .

Член 2

Исплатата на средствата да се изврши од програма АО-Совет на општина, подставка 463120 трансфери до спортски

клубови на сметка на Фудбалски клуб „Победа“ Валандово број 200001634535837 депонент Стопанска банка.

Член 3

Корисникот е должен, одобрените средства, наменски да ги употреби и за истите во рок од 15 дена од нивната реализација да достави финансиски извештај со фотокопија од документацијата за намената за која се искористени.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-70/7 Совет на Општина Валандово
26.04.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за финансиска поддршка за покривање на трошоци на 27-миот меѓународен фестивал пролетни веселби „ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ“ – Чалакли, Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за финансиска поддршка за покривање на трошоци на 27-миот меѓународен фестивал пролетни веселби „ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ“ – Чалакли, Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на десетта редовна седница, одржана на ден 26.04.2018 година.

Бр.08-544/8 Градоначалник
27.04.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на десеттата редовна седница одржана на ден 26.04.2018 година, донесе

ОДЛУКА

за финансиска поддршка за покривање на трошоци на 27-миот меѓународен фестивал пролетни веселби „ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ“ – Чалакли, Валандово

Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово за 2018 година, се одобруваат средства во износ од 180.000,00 денари, како финансиска поддршка на организаторот на Меѓународниот фестивал пролетни веселби „ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ“ – Чалакли, Валандово за покривање на трошоците на 27-тиот меѓународен фестивал пролетни веселби „ХИД БАХ ШЕН ФЕСТ“ – Чалакли, Валандово.

Член 2

Исплатата на средствата да се изврши од програма А0-Совет на општина, подставка 463190 останати трансфери до невладини организации, на сметка на барателот.

Член 3

Корисникот е должен, одобрените средства, наменски да ги употреби и за истите во рок од 15 дена од нивната реализација да достави финансиски извештај со фотокопија од документацијата за намената за која се искористени.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-70/8 Совет на Општина Валандово
27.04.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2018 година на Јавната општинска установа Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2018 година на Јавната општинска установа Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово, што Советот на Општина Валандово го донесе на десетта редовна седница, одржана на ден 26.04.2018 година.

Бр.08-544/9 Градоначалник
27.04.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 20-а и 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14, 27/16 и 35/18), 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), и член 45 и 48, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на десеттата редовна седница одржана на ден 26.04.2018 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Годишниот план за вработување за 2018 година на Јавната општинска установа Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово

1. **СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ** на Годишниот план за вработување за 2018 година на Јавната општинска установа Дом на културата „25-ти Мај“ Валандово, бр.01-25/1 од 12.04.2018.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-70/9 Совет на Општина Валандово
26.04.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков
